

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 125

15 мај 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1663. Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците.....	2	1668. Одлука за изменување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија.....	5
1664. Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на разната болест предизвикана од коронавирусот COVID-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба.....	2	1669. Одлука за изменување на Одлуката за укинување на увозната давачка-царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчислено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени.....	5
1665. Уредба со законска сила за изменување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба.....	3	1670. Одлука за максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на Меѓународниот пазар на капитал - еврообврзници на Република Северна Македонија.....	5
1666. Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци (*) за време на вонредна состојба.....	3	1671. Календар за изменување и дополнување на Календарот за организација и работа на јавните средни училишта во учебната 2019/2020 година.....	7
1667. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирусот COVID-19.....	3	Огласен дел.....	1-56

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****1663.**

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2020 година донесе

УРЕДБА

**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НАЧИНОТ
НА ПРОМЕНА НА ДОГОВОРНИ УСЛОВИ НА
КРЕДИТНИ ИЗЛОЖЕНОСТИ КАЈ БАНКИТЕ И
ШТЕДИЛНИЦИТЕ**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорни услови на кредитни изложености кај банките и штедилниците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.80/20), во членот 1 став 1 по зборот „состојба“ се става запирка и се додаваат зборовите „како и 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба“.

Во ставот 2 по зборот „состојба“ се става запирка и се додаваат зборовите „како и 90 дена по престанокот на траењето на вонредната состојба“.

Член 2

Во членовите 2 во воведната реченица, 3, 4 став 1, 5, 6 став 1 и 7 зборовите „оваа уредба“ се заменуваат со зборовите „оваа уредба со законска сила“.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3988/1
14 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1664.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ШИРЕЊЕТО, СУЗБИВАЊЕ НА ЗАРАЗНАТА БОЛЕСТ ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на заразната болест предизвикана од Коронавирусот COVID-19 и заштита на населението за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 107/20 и 118/20), во членот 4 по зборовите „Државниот инспекторат за труд“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите „Државниот пазарен инспекторат“ се става запирка и се додаваат зборовите „Државниот комунален инспекторат, општинските комунални инспектори, комуналните инспектори на општините во градот Скопје, комуналните инспектори на градот Скопје, комуналните редари“.

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4059/1
14 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1665.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ* ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите* за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 86/2020 и 105/2020), во член 2, зборовите „30 јуни“ се заменуваат со зборовите „31 декември“.

Член 2

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4068/1 Претседател на Владата
14 мај 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

1666.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ (*) ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за странци (*) за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 71/20), во членот 2 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 август 2020 година.“

Член 2

Во членот 3 по зборот „истечен“ се става запирка и се додаваат зборовите „односно истекува за време на траењето на вонредната состојба“, а на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 август 2020 година.“

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4069/1 Претседател на Владата
14 мај 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

1667.

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20 и 123/20), во член 1, став 1, точка 10, став 3 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „согласно Протоколот со препораки за излез и влез на државната граница на Република Северна Македонија за носители на јавни функции вработени во Владата на Република Северна Македонија и министерствата, државјани на Република Северна Македонија, кој е даден во Прилог 7 и е составен дел на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 44-2147/13
14 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ПРИЛОГ бр. 7

ПРОТОКОЛ

Со препораки за излез и влез на државната граница на Република Северна Македонија за носители на јавни функции вработени во Владата на Република Северна Македонија и министерствата, државјани на Република Северна Македонија

ПОСТАПКИ ПРЕД И ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ

Лицата избрани носители на јавни функции, вработени во Владата на Република Северна Македонија и министерствата, државјани на Република Северна Македонија при излегување од државата поради итни не-

одложни државни интереси (работни обврски од државен интерес) задолжително потпишуваат изјава при излез од државата за доследно придржување кон пропишаните основни превентивни мерки за:

- Носење на заштитна маска со избегнување на допирање на лицето (очи, нос, уста) со рацете
- Често миење на раце или дезинфекција на раце за време на престојот надвор од државата
- Одржување на физичко дистанцирање од 1,5 – 2,0 m и намалување на физички контакти (се забранува поздравување со раце)
- Се препорачува да не се користи јавен превоз и такси во местото на престој

ПОСТАПКИ ПО ВРАЌАЊЕ ОД ПАТУВАЊЕ

Лицата при враќање во земјата спроведуваат одредени превентивни мерки во период од 14 дена од денот на влегувањето во државата за кој период се препорачува:

- Не е потребно спроведување на тестирање за COVID-19
- Носење заштитна маска во затворен простор, а доколку се движи на јавни места и површини од отворен тип и целосно го одржува дозволеното минимално растојание од најмалку два метри од друго лице маска не е задолжителна со внимателно избегнување на допирање на лицето со рацете
- Да се ограничат на минимум личните и професионални контакти со други лица од нивната околина и надвор од неа
- При евентуален контакт со други лица задолжително е носење на заштитна маска
- Должни да се придржуваат кон упатствата за намалување на ризикот од пренесување на инфекцијата
- Често миење на рацете или нивна дезинфекција
- Избегнување физички контакт и одржување на дистанца од најмалку 1,5 - 2,0 m при контакт лице-в-лице

Препорака:

Мерење на телесна температура наутро и доколку е поголема од 37,2 ° C или ако лицето има симптоми (треска, отежнато дишење, сува надразнителна кашлица) го контактира телефонски својот матичен лекар или ја известува регионалната епидемиолошка служба (на постоечките телефони за контакт на Институтот за

јавно здравје и центрите за јавно здравје) кои ќе одлучат за понатамошниот третман. Доколку состојбата бара итна хоспитализација се повикува итна медицинска помош или со сопствено возило во придружба на еден член на семејството ја посетува најблиската COVID болница, со претходна најава по телефон.

1668.

Врз основа на член 58 став (1) точка (3) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ПОСЕБЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕЊЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.72/20, 74/20, 76/20, 78/20 89/20, 92/20, 100/20, 105/20, 107/20, 111/20 и 119/20), во член 1, став 1, точките 2. и 3. се бришат.

Точките 4., 5., 6. и 7, стануваат точки 2., 3., 4. и 5.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 44-2416/12
14 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1669.

Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 8 мај 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА - ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНО ОД МЕСО И ЖИВИНСКО САЛО, НЕИСТОПЕНИ ИЛИ ПОИНАКУ ИЗДВОЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛАДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ, СОЛЕНИ, ВО САЛАМУРА, СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ****Член 1**

Во Одлуката за укинување на увозната давачка- царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчищено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 97/20), во членот 5 зборовите „завршувањето на траењето на вонредната состојба на територија на Република Северна Македонија“ се заменуваат со зборовите „31 октомври 2020 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-3781/1
8 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1670.

Врз основа на член 18, став 5 од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР НА КАПИТАЛ - ЕВРООБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал - евро-

обврзници на Република Северна Македонија, кои Министерството за финансии ќе ги емитува во 2020 година (во понатамошниот текст „еврообврзници“).

2. Министерството за финансии ќе издаде глобални сертификати кои ќе го претставуваат вкупниот износ на емисијата на еврообврзниците.

3. Еврообврзниците се издаваат за буџетска поддршка во 2020 година и во 2021 година и за рефинансирање на обврските кои достасуваат по основ на отплата на државниот долг на Република Северна Македонија.

4. Рокот на доспевање на еврообврзниците ќе биде до 10 години, во зависност од пазарните услови и од интересите и побарувањата на инвеститорите. Главницата на еврообврзниците достасува на денот на доспевање означен во условите за еврообврзниците.

5. Вкупната номинална вредност на еврообврзниците изнесува до 800.000.000,00 евра или противвредност во американски долари.

6. Министерството за финансии плаќа камата на еврообврзниците еднаш годишно, доколку еврообврзниците се во евра, или полугодишно, доколку еврообврзниците се во американски долари.

7. Министерството за финансии плаќа главница и камата на еврообврзниците или во евра или во американски долари, без притоа да пресметува и наплатува какви било даноци, провизии или давачки од сопствениците на еврообврзниците.

8. Минималниот износ на номиналната вредност на една еврообврзница изнесува или 100.000 евра и кој било повисок износ што е делив со 1.000 евра, или 200.000 американски долари и кој било повисок износ што е делив со 1.000 американски долари.

9. Регистарот на сопственици на еврообврзниците се води во согласност со Договорот за фискален и платежен агент, склучен помеѓу Министерството за финансии и Ситибанк, Н.А., филијала во Лондон (Citibank, N.A., London Branch).

10. Министерството за финансии ги плаќа главницата и каматата на еврообврзниците преку својот фискален и платежен агент, Ситибанк, Н.А., филијала во Лондон (Citibank, N.A., London Branch). Распределбата на главницата и каматата по основ на еврообврзниците

се врши преку системите за порамнување: Јуроклиар банк СА/НВ (Euroclear Bank SA/NV), Клиарстрим, Луксембург (Clearstream, Luxembourg) и/или Депозитари Траст Компани (Depository Trust Company).

11. Еврообврзниците ќе котираат, и со нив ќе се тргува, на Ирската берза за хартии од вредност (Irish Stock Exchange), која работи како Јуронекст Даблин (Euronext Dublin).

12. Министерството за финансии може, во име на Република Северна Македонија, да ги откупи еврообврзниците на отворениот пазар или на друг начин по која било цена. Сите еврообврзници така откупени може да се поништат или да се чуваат или повторно да се продадат. Сите еврообврзници што ќе бидат така поништени не може повторно да се издадат.

13. Во случај на настан на неисполнување на обврските што произлегуваат од еврообврзниците, еврообврзниците може предвременно да достасаат и да бидат платливи.

14. Емисијата на еврообврзниците, како и понатамошните постапки поврзани со исполнувањето на обврските од страна на Република Северна Македонија се спроведуваат врз основа на договори, регулирани според англиското право, кои Министерството за финансии ќе ги склучи со инвестициските банки, фискалниот и платежен агент и другите страни наведени таму, вклучувајќи ги, без ограничување, и Договорот за запишување (Subscription Agreement), Договорот за фискален и платежен агент (Fiscal and Paying Agency Agreement), сертификатите за глобална обврзница и такви други договори и инструменти, кои се сметаат за неопходни или соодветни за емитувањето на еврообврзниците и за нивното котирање на Ирската берза за хартии од вредност (Irish Stock Exchange), која работи како Јуронекст Даблин (Euronext Dublin).

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4070/1
14 мај 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1671.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

КАЛЕНДАР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КА- ЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Член 1

Во Календарот за организација и работа на јавните средни училишта во учебната 2019/2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 156/19), во член 2 во ставот 2 на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.“

Член 2

Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:

„Екстерните испити од државната матура во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 30 јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 1 јули 2020 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја, филозофија и социологија на 2 јули 2020 година со почеток во 10 часот;

- математика на 3 јули 2020 година со почеток во 10 часот.“

Ставот 3 се менува и гласи:

„Екстерните испити од државната матура во уметничкото образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 30 јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 1 јули 2020 година со почеток во 10 часот;

- историја, филозофија, односно естетика на 2 јули 2020 година со почеток во 10 часот.“

Ставот 5 се менува и гласи:

„Екстерните испити од државната матура во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 30 јуни 2020 година со почеток во 10 часот;

- англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 1 јули 2020 година со почеток во 10 часот;

- хемија, физика, биологија, историја и бизнис на 2 јули 2020 година со почеток во 10 часот;

- математика на 3 јули 2020 година со почеток во 10 часот.“

Член 3

Членот 10 се менува и гласи:

„Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 146, а најмногу 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку 160, а најмногу 180 наставни денови.“

Член 4

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-5052/1

14 мај 2020 година

Скопје

Министер за образование

и наука,

д-р Арбер Адеми, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2020125